

Систем за лизгачки врати кои влегуваат во елементот

shop.novomak.mk



Систем со горно водење за двојни врати на преклоп со целосно отворање

HAWA - Concepta 25

Сакате Вашиот простор да биде во тек со најновите модерни и современи трендови на внатрешното уредување ?



Архитектите креираа нов тренд на големи и отворени простории со мултифункционален мебел.

Сега постои решение на иновативен систем кој ги исполнува барањата за широки врати, а тоа е Concepta 25. Ова решение овозможува фронтот на целиот елемент (до 2800mm) да биде отворен, а притоа вратите да не Ви пречат и да имате целосно достапен простор, без потреба од шина на подот. Иднината на креативните решенија е широко отворена, како и примената од канцеларии, спални, кујни, помошни простории, дневна соба, слободата за дизајнот е безгранична.


Добро смислен концепт кој овозможува 2 решенија за монтажа. Едното решение овозможува едноставни дизајни на елементи со фронтони кои се преклопуваат, додека второто решение овозможува идеална и флексибилна употреба на просторот на ниво со подот.




Еlegantно решение кое е целосно отворено.



• Систем со двојни врати.



• Лева врата.






• Десна врата.



Вистинското решение за секој дизајн !

Добро смислен концепт без лизгач на подот што овозможува оптимална и флексибилна искористеност на просторот. Не се создаваат ниту пречки поради испакнатата врата.



Лизгачки врати на преклоп, изработени од плочест материјал кои влегуваат внатре во елементот.

Можност за монтирање на мал простор или меѓу ѕидови.

Овозможува да се скрие просторот или работната површина (кујна, канцеларија, гардеробери...).


Отворениот систем овозможува да имате целосно достапен простор без потреба од шина на подот.

Подесување на врата: вертикално, хоризонтално и длабочинско.


Достапен само по нарачка

Технички спецификации

Тежина на двете врати	50 kg <small>*Максимална тежина</small>
Ширина на вратата	300-700 mm
Висина на вратата	1851-2600 mm 1250-1850 mm
Дебелина на вратата	19-26 mm



Монтажа




Монтажа на лева страна

Двојна монтажа

Монтажа на десна страна

Центрирање на врата со компоненти за магнетно центрирање




Монтажа на лева страна

Двојна монтажа

Монтажа на десна страна

Поставување на рамна врата со внатрешен профил и водечка рампа



Монтажа на лева страна

Двојна монтажа

Монтажа на десна страна

Центрирање на врата со компоненти за магнетно центрирање

Систем со горно водење за единечни врати

HAWA - Concepta 30




Доколку сакате да бидете во тек со најновите модерни и современи трендови за внатрешно уредување, тогаш Hawa Concepta е она што ви е потребно.

Concepta 30 е решение кое овозможува фронтот на целиот елемент да биде отворен, а притоа вратите да не ви пречат. Во оваа ситуација кога вратите се отворени тие се целосно затскриени така што имате комплетно достапен простор. Нема потреба од шина на подот по која вратата ќе лизга.

Се добива на простор, а примената може да биде во канцеларии, спални, кујни, помошни простории, дневна соба... Слободата за дизајнот нема ограничување, а при креирањето на Hawa Concepta архитектите одеа со идејата да донесат нов тренд на големи и отворени простории со мултифункционален мебел.

Концептот е добро смислен и овозможува две решенија за монтажа. Едното решение овозможува едноставни дизајни на елементи со фронтони кои се преклопуваат. Второто решение овозможува идеална и флексибилна употреба на просторот на ниво со подот.



1



2



3



4



Систем на иднината

Hava Concepta е систем кој е ориентиран кон иднината. Целосно е отворен за вашите идеи за кабинети, предни делови од кујната, домашни канцеларии, како и за решенија за складирање



●● Лизгачки врати изработени од плочест материјал кои влегуваат внатре во елементот.

●● Можност за монтирање меѓу сидови.

●● Овозможува да се скрие просторот или работната површина (кујна, канцеларија, гардеробер...).

●● Отворениот дизајн овозможува целосен пристап до областа.

●● Подесување на врата: вертикално, хоризонтално и длабочинско.

●● Систем за амортизација за меко отворање и затворање на вратите.

●● Системот е универзален, може да се монтира лево или десно




Технички спецификации

Тежина на вратата	30 kg <small>*Максимална тежина</small>
Ширина на вратата	300-900 mm
Висина на вратата	1851-2300 mm
Дебелина на вратата	19-50 mm

Достапен само по нарачка





Позиционирање

Преклопени врати (две во една преграда)



Врати во вдлабнатина во ѕид

Вметнати врати





INM NOVOMAK

Вашите идеи во акција

Киро Глигоров бр.3
Скопје,
Република Македонија

www.novomak.com
shop.novomak.com

+389 2 2461-664
+389 2 2461-089